

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на ДГПТ БОМАК ВЛАДО ДООЕЛ Скопје УП2 09-141/20 од 27 август 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-459 од 8 јули 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-459 од 8 јули 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

ДГПТ БОМАК ВЛАДО ДООЕЛ Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-141/20 од 27 август 2020 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-459 од 8 јули 2020 година издадено од КЕЦ Охрид, за приклучок на детско одморалиште Мите Богоески.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека порано комплексот се напојувал од сопствена трафостаница, адаптирана во објектот. Постоечката нисконапонска нема можност да снабдува објект од таков размер. Приклучокот е времен со цел да се премости периодот за активирање на трајниот приклучок, а согласно проект е одобрена можност што може да ја поддржи нисконапонската мрежа. Решението и договорот се прифатени и потпишани од страна на барателот.

Електродистрибуција на 6 октомври 2020 година достави одговор со прилог GIS скица.

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-141/20 од 27 август 2020 година со прилог:
  - Приговор
  - Тековна состојба на жалителот од 12 мај 2020 година
  - Скица од подрачјето каде лежи објектот
  - Имотен лист бр. 409 за КП бр. 607 и 612, КО ПРЕТОР
  - Фактура бр. 1092938304-4 од 10 септември 2019 година
  - Извод од план за КП бр. 612, КО ПРЕТОР

Потоа, на 9 октомври 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – обжаленото Решение и Договорите за снабдување и за приклучок

Електродистрибуција на 15 октомври 2020 година достави одговор со прилог:

- БСП-1 образец од 6 јули 2020 година
- Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-459 од 8 јули 2020 година
- Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучокот до 100kW бр. 11-459 од 17 јули 2020 година склучен помеѓу жалителот и Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје – КЕЦ Охрид
- Договор за снабдување со електрична енергија бр. 03-1228/1 од 21 јули 2020 година склучен помеѓу ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје и жалителот
- Барање за ставање под напон бр. 11-459 од 27 јули 2020 година
- Работен налог од 27 јули 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, од приложената документација и докази се утврди дека жалителот веќе има склучено соодветни Договори за снабдување со електрична енергија односно за приклучок.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 141/20  
22 октомври 2020 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски